



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 27 декември 1971
Скопје

Број 41

Год. XXVII

Претплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 2 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

313.

Врз основа на член 20 став 1 и член 21 став 2 и 4. во врска со член 13 став 2 и член 16 од Законот за формирање и општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр. 12/67, 23/67, 40/68, 11/69 и 15/70) и точка 2 од Одлуката за максимирање на цените на сите производи и услуги („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/71), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА МАКСИМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА СИТЕ УСЛУГИ ОД НАДЛЕЖНОСТ НА РЕПУБЛИКАТА

1. Во областа на цените на услуги, за кои Републиката е овластена да пропишува мерки според член 13 став 2 од Законот за формирање и општествена контрола на цените, како максимални цени се одредуваат — цените на тие услуги што постоеле на 26 ноември 1971 година.

2. Цените за нови услуги не можат да бидат повисоки од цените што за исти или слични услуги постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се применува до 29 февруари 1972 година.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 12-2661/1

10 декември 1971 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
д-р **Ксенте Богоев**, с. р.

314.

Уставниот суд на Македонија оценувајќи ја уставноста на одлуките за работа на инкасаторската служба по норма на Претпријатието „Водовод“ и канализација“ во Струмица бр. 02-12 од 12 јануари 1971 година и бр. 02-12/2 од 7 април 1971 година, по одржаната јавна расправа на 7 октомври 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВААТ одлуката бр. 02-12/1 од 12 јануари 1971 година и одлуката бр. 02-12/2 од 7 април 1971 година што ги донел Деловниот одбор на Претпријатието „Водовод и канализација“ од Струмица.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“ и во Претпријатието „Водовод и канализација“ во Струмица, на начинот определен во статутот на претпријатието за објавувањето на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 32/71 поведе постапка за оценување уставноста на одлуката бр. 02-12 што ја донел Деловниот одбор на ова претпријатие на седницата од 12 јануари 1971 година, како и на одлуката на овој орган бр. 02-12/2 од 7 април 1971 година, по повод претставката на група работници на Претпријатието „Водовод и канализација“ од Струмица, во која е изнесено дека одлуките се донесени од Деловниот одбор на претпријатието, кој не е надлежен за нивното донесување и дека одлуките се содржински спротивни на уставното начело за распределба според трудот.

4. На јавната расправа Судот утврди дека со одлуката од 12 јануари 1971 година е определено личниот доход на инкасаторите, надвор од одредбите на правилникот за распределба на личниот доход, да им се исплатува на основа бројот на белешките за наплатени износи за потрошена вода од потрошувачите, при што ако наплатата не се изврши во месецот кога е стасано побарувањето, туку подоцна, ваквото наплатување не им се пресметува во личниот доход.

Истите овие прашања и на ист начин се уредени и со одлуката од 7 април 1971 година, а двете одлуки се донесени од Деловниот одбор на претпријатието „Водовод и канализација“ во Струмица.

Врз основа на фактите утврдени на јавната расправа Уставниот суд заклучи дека Деловниот одбор на ова претпријатие не е надлежен за донесување вакви одлуки, бидејќи според член 66 став 1 од Уставот на СР Македонија и Уставниот амандман XI, општите акти, меѓу кои спаѓаат и актите за формирање и распределба на личниот доход, ги донесува работничкиот совет на работната организација. Покрај тоа Уставниот суд застана на мислење дека тие содржат и одредби спротивни на уставното начело за распределбата според трудот, бидејќи на инкасаторите не им се признава можност да остваруваат доход за работи кои тие стварно ги вршат во случаи кога без нивна вина не се во состојба да наплатат белешки од потрошувачите.

Со оглед на изнесеното Уставниот суд на Македонија ги поништи актите на Деловниот одбор на претпријатието „Водовод и канализација“ во Струмица означени во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 32/71

7 октомври 1971 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петро Коробар, с. р.

315.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на одредбите на член 2 и 3 од Одлуката за систематизација на работните места во Централното основно училиште „Кирил и Методи“ во село Бучин, од 13 декември 1969 година, по одржаната јавна расправа на 25 ноември 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ одредбите на членовите 2 и 3 од Одлуката за систематизација на работните места во Централното основно училиште „Кирил и Методи“ во с. Бучин, донесена од Работната заедница на училиштето, на 13 декември 1969 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Кирил и Методи“ во с. Бучин, на начин предвиден во статутот за објавување на општите акти.

3. Разгледувајќи ја по сопствена иницијатива Одлуката за систематизација на работните места во Централното основно училиште „Кирил и Методи“ во с. Бучин, Уставниот суд на Македонија констатира дека според членот 2 од Одлуката, одделенската настава можат да изведуваат наставници со завршен филозофски факултет или педагошка академија, како и лица кои се апсолвенти на педагошка

академија, отсек за одделенска настава или со учителска школа, а во албанските паралелки и лица со неполно учителско образование. Од оваа одредба на одлуката несомнено произлегува дека одделенска настава можат да изведуваат и лица кои немаат више педагошко образование, а за наставници во албанските паралелки лица кои немаат ниту средно образование. Уставниот суд на Македонија смета дека овие лица не можат да изведуваат одделенска настава, имајќи ја предвид одредбата на став 1 на член 86 од Законот за основното училиште („Службен весник на СР Македонија“ бр 7/69). Според став 1 на овој член, наставници за одделенска настава во основно училиште можат да бидат лица што завршиле педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа, како и лица што завршиле филозовски факултет отсек за педагошка група.

Уставниот суд исто така констатира дека со членот 3 од Одлуката се определува потребната стручна подготовка за наставници по предметна настава. Предметна настава, според овој член, може да изведува лице со завршен филозовски факултет, педагошка академија, апсолвент на филозовски факултет или педагошка академија, студент со завршена 1 година на педагошка академија или учителска школа. Во врска со оваа одредба, Уставниот суд утврди дека согласно став 2 на член 86 од означениот закон, наставници по предметна настава можат да бидат лица што завршиле соодветна група за образование на наставници на педагошка академија или виша школа, факултет, висока школа, ликовна академија и музичка академија.

На основа на ова, Уставниот суд застана на ставовиште дека за наставници во основно училиште, според Законот за основното училиште, како најниска школска спрема е предвидена педагошка академија, освен за наставниците што изведуваат одделенска настава за кои е предвидена и учителска школа, поради што Судот смета дека работната заедница на основното училиште не е овластено да предвиди пониска стручна спрема од онаа која е определена со законот.

Тргнувајќи од овие законски одредби Уставниот суд на Македонија оцени дека не се во согласност со закон одредбите од одлуките за систематизација на работните места во основните училишта во кои се превидени услови за изведување на настава во овие училишта, различни од условите утврдени во Законот за основното училиште.

Врз основа на изнесеното Уставниот суд утврди дека одредбите на член 2 и 3 од означената одлука на Централното основно училиште „Кирил и Методи“ во с. Бучин, не се во согласност со Законот за основното училиште, поради што одлучи како во точка 1 на ова решение.

У. бр. 53/70

25 ноември 1971 година

Скопје

Претседател

на Уставниот суд на Македонија.

Петро Коробар, с. р.

316.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за усвојување на завршната сметка за 1970 година бр. 04-4/3 од 24 февруари 1971 година на Советот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип, на основа ставот 2 на член 66 од Законот за Уставниот суд на Македонија, по јавната расправа одржана на 21 октомври 1971 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДЛАГА одлучувањето за согласноста на Одлуката за усвојување на завршната сметка за 1970 година бр. 04-4/3 од 24 февруари 1971 година на Советот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип со точката 5, став 1 на

член 62 од Уставот на СР Македонија и со членот 70 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 24/65).

2. На Советот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип му се дава можност до 31 декември 1971 година да ги определи со Правилникот за распределба на доходот единствените критериуми и мерила за распоредување на доходот на Заводот по филијали и обемот на учеството на филијалите во трошоците за заедничките служби на Заводот.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип на начин утврден во Статутот на Заводот.

4. Соборот на работната заедница на филијалата во Струмица на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип поднесе до овој Суд предлог со барање да се оцени законитоста на одлуката наведена во точката 1 на оваа одлука.

Според мислењето на Соборот, означената одлука е незаконита заради тоа што не е во согласност со членот 130 од Статутот на Заводот и со членот 4 од Правилникот за распределба на личните доходи, со кои одредби е определено дека распоредувањето на доходот на Заводот се врши по организациони единици како што и се остварува, а според единствени критериуми и мерила за целиот Завод.

5. Во својот одговор и на јавната расправа Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип не ги оспори наводите содржани во предлогот. Основната причина што распоредувањето на доходот на Заводот не се врши по филијали била неопределувањето со Правилникот за распределба на доходот на Заводот на единствените критериуми и мерила според кои би се вршело распоредувањето доходот на Заводот по филијали. Освен тоа, со овој правилник не е определен ниту обемот на учеството на филијалите во трошоците за заедничките служби на Заводот. Како причина за распоредување на доходот на ниво на Завод, а не по филијали, се наведува и начинот на финансирањето дејноста на Заводот од страна на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците — Скопје

6. Уставниот суд на Македонија оваа одлука ја донесе од следните причини:

Според точката 5, став 1 на член 62 од Уставот на СР Македонија, распоредувањето на доходот на работната организација е самоуправно право на работните луѓе на таа организација. Самоуправувањето тие го остваруваат, согласно ставот 4 на овој член, во единствениот општествено-економски систем во согласност со уставот, законот и статутот.

Со точката 2, став 2 на член 16 од Уставниот закон за спроведување на Уставните амандмани XX до XLI („Службен лист на СФРЈ“ бр. 29/71) е пропишано дека со денот определен со републички закон, а најдоцна на 31 декември 1971 година, престануваат да важат одредбите на Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување, освен одредбите на член 98 и 116 став 3. Бидејќи Собранието на СР Македонија досега нема донесено закон со кој би се уредила организацијата на социјалното осигурување на територијата на СР Македонија, во СР Македонија сеуште е во сила Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување.

Според членот 70 од овој закон, со статутот на комуналниот завод се определуваат, покрај другото, начинот на кој посебно се определува делот на доходот на заводот кој отпаѓа на филијалата, со оглед на обемот и видот на работите што ги врши филијалата и резултатите на работата на филијалата и самостојните права што ги имаат органите на управувањето на филијалата во поглед на делот на доходот на заводот кој отпаѓа на филијалите, како и во поглед на распре-

делбата на личните доходи на работниците на филијалата. Во овие случаи начинот на остварувањето на правото на органите на управување на филијалата поблиску се регулира со правилникот за распределба на средствата на заводот и со правилникот за распределба на личните доходи.

Во претходната постапка и на јавната расправа Уставниот суд на Македонија утврди дека со означената одлука на Советот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип усвоена е завршната сметка на Заводот за 1970 година, во која се изнесени приходите, расходите и доходот на Заводот. Според членот 130 од Статутот на Заводот, распоредувањето доходот на Заводот се врши по филијали како што и се остварува, а распоредувањето го врши, согласно членот 116 од Статутот, Соборот на работната заедница на филијалата и тоа по единствени критериуми и мерила утврдени со Правилникот за распределба на доходот на Заводот и со Правилникот за распределба на личните доходи. Судот исто така утврди дека распоредувањето на доходот на Заводот се врши откако претходно се издвојат средствата за заедничките служби на Заводот. Овие средства од доходот на Заводот се определуваат, согласно член 130а од Статутот на Заводот, со Правилникот за распределба на доходот на Заводот. Меѓутоа, како што утврди Судот со наведените правилници не се определени единствените критериуми и мерила по кои, согласно Статутот на Заводот, распоредувањето на доходот на Заводот би се вршело по филијали ниту пак обемот на учеството на филијалите во трошоците за заедничките служби на Заводот, туку распоредувањето доходот на Заводот е извршено на ниво на Завод.

Утврдувајќи го тоа, Уставниот суд на Македонија застапа на мислење дека наведените статутарни одредби не се применливи. Заради тоа, го одложи оценувањето на уставноста и законитоста на оценуваната одлука, а на Советот на Комуналниот завод за социјално осигурување во Штип му даде можност во одредениот рок да ги определи со наведените правилници единствените критериуми и мерила по кои ќе може распоредувањето на доходот на Заводот да се врши по филијали, како и да го определи обемот на учеството на филијалите во трошоците на заедничките служби на Заводот. На тој начин, по мислењето на Судот, ќе се створат услови работните луѓе на

филијалите на Заводот да можат да го остварат своето со Уставот на СР Македонија, со законот и со статутот определено самоуправно право — право на самостојно распоредување доходот на Заводот по филијали.

На основа изнесеното, Уставниот суд на Македонија одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 17/71

21 октомври 1971 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Петр Коробар, с. р.

317.

ПРОГРАМА

ЗА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ ВО 1972 ГОДИНА

1. Имунизацијата на населението против одредени заразни болести, согласно со член 45 став 1 и 4 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразните болести (Правилник), се врши во текот на целата година (континуирано) и во определени временски периоди (кампањски).

2. Задолжителната имунизација се врши континуирано на сите лица во определена возраст против големата сипаница (Variola vera), активна туберкулоза (Tuberculosis activa), дифтерија (Diphtheria), тетанус (Tetanus), детска парализа (Poliomyelitis acuta), голема кашлица (Pertusis) и мали сипаници (Morbilli) на начин утврден во Правилникот и во Упатството за начинот на имунизацијата и контрола на резултатите од имунизацијата против определени заразни болести („Службен весник на СРМ“, бр. 5/68) и Законот за спречување и сузбивање на заразните болести („Службен весник на СРМ“, бр. 9/67 и 35/71) и тоа:

а) против детската парализа — од 1 јануари до 30 јуни и од 1 октомври до 31 декември со тритипна вакцина;

б) против останатите горенаведени болести — во текот на целата година.

Имунизацијата против болестите од претходниот став се извршува за секое лице според следниот

КАЛЕНДАР ЗА ИМУНИЗАЦИЈАТА:

Возраст на лицето што подлежи на имунизација	Болеста против која се врши имунизација	Имунизирање: — вакцинирање — ревакцинирање
до 2 месеца	Туберкулоза (без тестирање)	вакцинирање
4, 5 и 6 месеци	Дифтерија — тетанус-пертусис (три дози)	вакцинирање
4, 5 1/2 и 7 месеци	Детска парализа (три дози) тритипна вакцина	вакцинирање
10 месеци	Мали сипаници	вакцинирање
11 месеци	Голема сипаница	вакцинирање
18 месеци	Дифтерија — тетанус-пертусис (една доза)	I ревакцинирање
20 месеци	Детска парализа (една доза) тритипна вакцина	I ревакцинирање
12—30 месеци	Туберкулоза (со тестирање)	I ревакцинирање
4 години	Детска парализа (со една доза тритипна вакцина)	II ревакцинирање
5 години	Дифтерија — тетанус-пертусис (една доза)	II ревакцинирање
7 години	Голема сипаница	I ревакцинирање
	Туберкулоза	II ревакцинирање
	Детска парализа (една доза тритипна вакцина)	III ревакцинирање
7 години	Дифтерија — тетанус (една доза)	III ревакцинирање
13 години	Тетанус	IV ревакцинирање
	Туберкулоза	III ревакцинирање
14 години	Голема сипаница	II ревакцинирање
18 години	Туберкулоза	IV ревакцинирање
	Тетанус	V ревакцинирање

Лицата што подлежат на задолжително имунизација да бидат вакцинирани односно ревакцинирани во текот на целата календарска 1972 година против одредените во календарот заразни болести тогаш кога ќе навлезат во возраст наведена во календарот на имунизацијата, водејќи притоа сметка за медицинските контраиндикации, интервалот помеѓу имунизирањата против поедини заразни болести и за други услови, пропишани со Правилникот.

Доколку од било какви причини некои деца не се опфатени со вакцинацијата односно ревакцинацијата во возраста определена со календарот за имунизирањата, во 1972 година неизоставно да се вакцинираат односно ревакцинираат:

— против големата сипаница (*Variola vera*) да се вакцинираат примарно сите деца до навршена 3-годишна возраст односно примарно вакцинираните да се ревакцинираат до навршена 14-годишна возраст;

— против голема кашлица (*Pertusis*) сите деца до навршена 5-годишна возраст;

— против дифтерија (*Diphtheria*) сите деца до навршена 8-годишна возраст;

— против туберкулозата (*Tuberculosis*) сите лица до навршена 18-годишна возраст;

— против детската парализа (*Poliomyelitis*) сите лица до навршена 19-годишна возраст;

— против тетанус (*Tetanus*) сите лица до навршена 20-годишна возраст;

— против мали сипаници (*Morbili*) сите лица — деца од навршени 9 месеци до навршени 4 години кои не преболеле мали сипаници.

3. На кампањски начин се врши задолжителна имунизација (вакцинација и ревакцинација) против следните заразни болести и над следните лица:

а) против туберкулозата се имунизираат со БСЖ вакцина сите лица повозрасни од 18 години, кои работат во антитуберкулозни диспанзери и други работни организации за дијагностика и лекување од туберкулоза, ако не реагираат на туберкулин и ако од последното имунизирање изминало најмалку една година;

б) против црвениот тифус (*Typhus abdominalis*) и паратифус (*Paratyphus*) се имунизираат сите лица:

— кои работат во бактериолошки лаборатории, болници и одделенија за лекување на болни од заразни болести;

— кои работат на одржување на чистотата на населените места (поправка на канализација, чистење на нужнички јами, отстранување на отпадни материји од населбите и сл.);

— кои учествуваат на младински работни акции или кои работат на големи градилишта и земјоделски стопанства.

Лицата кои за прв пат се имунизираат против црвен тифус и паратифус се вакцинираат со три дози комбинирана вакцина против црвен тифус паратифус и тетанус, а лицата кај кои изминало најмалку три години од вакцинирањето ќе се ревакцинираат со една доза од гореспомнатата комбинирана вакцина;

в) против големата сипаница (*Variola vera*) се имунизираат сите лица:

— кои работат во сообраќајот и во објектите на меѓународниот железнички, патнички и воздушен сообраќај;

— кои како претставници на органите за внатрешни работи и на царинската служба работат во пограничните места преку кои се врши меѓународен железнички и патнички сообраќај;

— кои како медицински персонал во органите на санитарната инспекција вршат здравствен надзор на границите, персоналот на работа во микробиолошките лаборатории и здравствените работни организации, кои доаѓаат во допир со болни или со нивните предмети, освен персоналот кој е на работа во работни организации за лекување на болни од туберкулоза и во родилните домови;

— кои доаѓаат од подрачје каде има голема сипаница, ако овие лица немаат пропишано уверение дека се вакцинирани според одредбите од Ме-

ѓународниот санитарен правилник, како и лицата кои патуваат во земја која има голема сипаница, или во земја која бара имунизација против оваа болест.

Оние лица кои не се примарно вакцинирани се вакцинираат, а другите лица кај кои од примарното вакцинирање поминало најмалку три години се ревакцинираат;

г) против беснило (*Lyssa*) се имунизираат сите лица што ќе бидат повредени од бесно животно или од животно за кое се сомнева дека е бесно.

4. Оваа програма влегува во сила следниот ден од нејзиното објавување во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-01-3196

7 декември 1971 година

Скопје

Републички секретар

за народно здравје и социјална политика,
д-р Вулнет Старова, с. р.

ЗАЕДНИЦИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Врз основа на член 54 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата за здравствено осигурување на работниците Титов Велес, на својата седница одржана на ден 23. XII. 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ И НЕОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

I

До донесување на Статутот на оваа заедница и другите потребни општи акти за неговата примена, правата и обврските на осигурениците и другите осигурени лица, како и на неосигурените лица на кои им се обезбедува здравствена заштита, се определува на следниот начин:

1) По однос на правата на осигурените и неосигурените лица од подрачјето на Заедницата на задолжителните видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителните видови на здравствената заштита на населението во СРМ во 1972 година;

2) по однос на правата на здравственото осигурување за случај на несреќа на работа и професионално заболување, како и на правата на проширено здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението, ќе се применуваат одредбите од Основниот закон за здравствено осигурување и општите прописи и општите акти на Комуналниот завод за социјално осигурување на работниците Т. Велес донесени за спроведување на тој закон;

3) правата на проширена здравствена заштита над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението на лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување, а за кои општината ќе установи такви права, ќе се утврдуваат со посебен договор склучен помеѓу Заедницата и Општината.

II

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита им се обезбедуваат во целост на товар на средствата на соодветната општествено-политичка заедница и тоа:

— на лицата кои имаат живеалиште на по-драчјето на општината со придонес од буџетот на општината;

— на лицата без постојано живеалиште со придонес од буџетот на Републиката.

Придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на лицата од претходниот став го утврдува Собранието на оваа заедница со своја одлука.

Општествено-политичките заедници од став 1 на оваа точка се должни да ги пријават кај оваа заедница сите лица кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување заради обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита.

III

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

На лицата кои не се опфатени со задолжителното здравствено осигурување ќе им се издадат здравствени легитимации во кои на соодветен начин ќе бидат означени нивните права на здравствена заштита.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1972 година.

Бр. 01-675

23. XII. 1971 година

Титов Велес

Претседател
на Собранието на Заедницата
за здрав. осигур. на работниците,
Ашиков Љупчо, с. р.

Врз основа на член 54 од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71), Собранието на Заедницата за здравствено осигурување на земјоделците Титов Велес, на својата седница одржана на ден 24. XII. 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

I

До донесување на Статутот и другите општи акти за негова примена, правата и обврските на осигурениците земјоделци се определуваат на следниот начин:

1) По однос на правата на осигурениците земјоделци на задолжителни видови на здравствена заштита непосредно ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и одредбите на Програмата за спроведување на задолжителна здравствена заштита на населението во СРМ во 1972 година;

2) по основ на правата на проширеното здравствено осигурување, односно здравствено осигурување над правата обезбедени со задолжителните видови на здравствена заштита на населението соодветно ќе се применуваат одредбите на Законот за здравствено осигурување на земјоделците — прецистен текст („Службен весник на СРМ“ бр. 14/67) и општите акти на Комуналната заедница за здравствено осигурување на земјоделците донесени за спроведување на тој закон.

II

Здравствените легитимации издадени по прописите што ќе важат до 31 декември 1971 година остануваат во сила и ќе се употребуваат сè додека не бидат заменети со нови исправи.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1-I-1972 година.

Бр. 01-676

24. XII. 1971 година

Титов Велес

Претседател
на Собранието на Заедницата
за здравствено осигурув. на земјоделците,
Стојменов Стојан, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје се води постапка по правната работа на тужителката Димитровска Љуба, против тужениот Димановски Дане, од Скопје, сега со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се поканува тужениот во рок од 30 дена да се јави во судот или да ја соопшти адресата на сегашното место на живеење. Во противно ќе му биде определен старател за застапување по предметниот спор.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2208 од 15. XI. 1971 година. (107)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на тужителката Божинова Јана, од село Трубарево, Скопско, против тужениот Ване Божинов, со непознато место на живеење, за развод на брак.

Се поканува тужениот Ване Божинов, да се јави во судот или да ја соопшти својата адреса во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно ќе му се определи старател кој ќе го застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 2379/71. (113)

Пред Окружниот суд во Скопје е заведен спор по тужбата на Лепа Гмитровиќ од Скопје, населба Бутел I, ул. „1102“ бр. 289а, против Михаило Гмитровиќ, од Скопје, сега со непозната адреса, за развод на брак, вредност 2.000 нови динари.

Се повикува тужениот Михаило Гмитровиќ, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави лично во судот или да ја соопшти својата адреса. Доколку во определениот рок не се јави на тужениот ќе му биде определен старател.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1097 од 16. XII. 1971 год. (115)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Пера Крстевска, од Крушево, ул. „Киро Фетак“ бр. 50, поднесе тужба до овој суд за утврдување право на сопственост, против Коста Крстевски, од село Обршани, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Коста е во неизвесност, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“, да се јави во овој суд или да определи свој застапник. Во противно ќе му биде определен застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 842/71.

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Пред Општинскиот суд Скопје I се води оставинска постапка по оставината на покојната Јелица Стемчевиќ, родена 1905 година, починала на 26. XII. 1970 година во Скопје, каде и редовно живеела, на ул. „714“ бр. 6/I.

На судот не е познато и од смртваницата не се гледа кои се наследниците на покојната. На овој начин ги известуваме и повикуваме сите наследници на покојната кои полагаат право на наследство да се пријават до овој суд, во рок од една година од објавувањето на огласот.

Од Општинскиот суд Скопје I, О. бр. 420/71.

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

При Општинскиот суд во Тетово од тужителот Земјоделската задруга „Единство“, село Челопек Тетовско, е заведен граѓански спор против тужениот Ферати В. Абдил, од село Жеровјане, Тетовско, поради долг. Бидејќи тужениот Ферати В. Абдил е со непознато место на живеење му е поставен привремен старател Коста Христов, шеф на правната служба во Тетово.

Се поканува Ферати В. Абдил, сега со непознато местожителство, да се јави во овој суд. Во противно по истекот на рокот од 30 дена од објавувањето на огласот, спорот ќе биде окончан врз основа на изјавата на поставениот старател и врз основа на податоците со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1145/67 од 23. XII. 1971 година. (110)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 162, страна 868, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Детската градинка „Братство единство“ — Скопје Чимкова Максим Нада, секретар—режисер, ѝ престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешена од должност.

За потписник на Детската градинка „Братство единство“ — Скопје останува стариот регистриран потписник Васичевска Вladoва Нада, директор, сметано од 26. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 161/69 од 5. V. 1971 година. (895)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 581, страна 399, книга III е запишано следното: На досегашниот директор на Центарот за социјална работа — Титов Велес, Ампов Вождар, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Центарот за социјална работа — Титов Велес е назначена Јовева Синева, со одлуката бр. 679 од 18. IX. 1969 година, на советот на работната заедница, од одржаната седница на 26. V. 1969 година, која установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Чаушевски Киро, социјален работник, и Јорданов Ѓоре, сметководител.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 113/69 од 26. IX. 1971 година. (896)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 28. IV. 1971 година, рег. бр. 64/66 е запишано следното: Се проширува дејноста на Мрестилиштето со рибници „Шум“ — Струга, уште со: обавување стопански риболов во акумулацијата на ХЕ „Глобочица“, за период од 5 години.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 01—15 од 26. II. 1971 година, на работната

заедница на Мрестилиштето со рибници „Шум“ — Струга, согласност бр. 04-1152/1 од 23. III. 1971 година на Собранието на општината Струга, решението бр. 08-387/34 од 20. III. 1971 год., на Одделението за инспекциски служби при Собранието на општината Струга и договорот бр. 03-1303/1 од 26. IV. 1971 година, меѓу „Шум“ — Струга и Погонот — црнодримски хидроцентрали — Струга.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 34/71. (979)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, страна 219, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектирања — Куманово, инженер, Алберт Племељ, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Бирото за геолошко-рударски истражувања е назначен Стојан Глигоров, кој, Бирото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 1. VII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 87/69 од 24. V. 1971 година. (1039)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, страна 219, книга II е запишано следното: Покрај досегашниот потписник на Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектирања — Куманово, в. д. директорот Стојан Глигоров, истото, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, Додевски Војчо, шеф на сметководството, сметано од 3. XI. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 125/69 од 24. V. 1971 година. (1040)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 297, страна 219, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектирања — Куманово, Стојан Глигоров е назначен за директор со решението бр. 04-81/1 од 23. I. 1970 година, на Советот на установата кај Бирото за геолошко-рударски истражувања и проектирања — Куманово, ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, со стариот регистриран потписник Додевски Војчо, шеф на сметководството, сметано од 25. XI. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 158 од 24. V. 1970 година. (1041)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 534, страна 175, книга III е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Томовски Санко, на Комуналниот завод за социјално осигурување — Тетово, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Комуналниот завод за социјално осигурување — Тетово е назначен Момир Мерцановски, кој, истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Михајло Марковски, шеф на секторот за финансии, сметано од 8. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 92/70 од 21. V. 1971 година. (1044)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 62, страна 260, книга I е запишано следното: Дејноста на Медицинскиот центар — Куманово, согласно со одлуката бр. 02-18/31 од 3. VII. 1970 година, во иднина, се проширува и со аптекарска дејност преку: службата за снабдување на населението со лекаства и

службата за снабдување со лекови и санитарски материјали на болницата и аптекарските станици при амбулантите, на село.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 150/70 од 16. VI. 1971 година. (1139)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 351, страна 661, книга III е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Институтот за медицина на трудот и техничка сигурност, при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 390 од 20. V. 1971 година, на Советот се проширува со следната дејност: набавување, изработување, чување и издавање лекови и други средства за лекување и чување на здравјето на луѓето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 65 од 17. VI. 1971 година. (1140)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 299, страна 225, книга II е запишано следното: На досегашниот директор, Михајлоска Светлана, на Средно-медицинското училиште за медицински техничари — Тетово, ѝ престанува правото за потпишување, поради разрешување од должноста, согласно со решението бр. 04-122/1 од 15. III. 1971 година, на советот на работната заедница.

За директор на Средно-медицинското училиште за медицински техничари — Тетово, согласно со решението бр. 04-814/1 од 2. III. 1971 година, на советот, се именува Коцевски Петар, професор, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со потписникот Вељановски Борис, секретар.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 38 од 8. VI. 1971 година. (1141)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 18. V. 1971 година, рег. бр. 4/71, е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Аргиновски Радован, директор, на Централното основно училиште „Коста Рацин“ — село Велушина, Битолско.

Се овластува за потпишување Богдановски Димитар, директор и Талевски Велјан, секретар, на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 41/71. (1215)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 19 V. 1971 година, рег. бр. 1/69 е запишано следното: Аптеката „4-ти Ноември“ — Битола, се присоединува кон Медицинскиот центар во Битола.

Аптеката „4-ти Ноември“ — Битола, престанува со својата работа и се брише од регистарот на установите, што го води овој суд, поради присоединување кон Медицинскиот центар — Битола.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-753 од 25. XI. 1970 година, на Аптеката „4-ти Ноември“ — Битола, и одлуката бр. 02-1341/I — т. 2 од 15. VII. 1970 година на Советот на Медицинскиот центар во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 8/69. (1220)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 82, страна 338, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Албанско-турскиот театар — Скопје, Авдовиќ Шукри, согласно со решението бр. 260 од 12. VI. 1971 година, му престанува правото за потпишување, поради разрешување од должноста.

Согласно со одлуката, на советот, од 12. VI. 1971 година, за привремен раководител на Албанско-турскиот театар — Скопје, се назначува Рамадан Мамут, кој театарот ќе го потпишува, задолжува

и раздолжува, во границите на овластувањето, заедно со потписниците Војнов Димитар и Сабит Софија.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 72 од 18. VI. 1971 година. (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 274, страна 119, книга II е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Полното основно училиште „Стојан Бурчев“ село Иванковци, Титов-релешко, Атанасов Тодор, е разрешен од должноста.

За в. д. директор на споменатото училиште е назначен Станиновски Јован, кој училиштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Илиевски Атанасов Лазар, сметководител, сметано од 16. XI. 1970 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 151/70 од 15. VI. 1971 година. (1231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 473, страна 939, книга II е запишано следното: Здравствениот дом во Валандово продолжува со работа како Здравствен дом, согласно со решението бр. 01-1217 од 16. VI. 1971 година, на Општината Валандово, донесено врз основа на член 56 од Законот за здравство.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 78 од 9. VII. 1971 година. (1285)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 473, страна 937, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите досегашниот управник на Здравствениот дом — Валандово д-р Кирил Малев, кој е разрешен од должноста, согласно со одлуката бр. 190 од 20. II. 1970 година, на советот.

За нов управник на Здравствениот дом — Валандово, се запишува д-р Елисавета Дуролојева, согласно со одлуката бр. 192 од 1. IV. 1970 година, на советот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 78 од 7. VII. 1971 година. (1286)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 16, страна 67, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје, Никола Грашевски, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должноста.

За директор на Дирекцијата за топлификација на град Скопје — Скопје е назначен, со одлуката бр. 03-7225 од 9. XI. 1970 година, на советот на работната заедница, од одржаната седница на 5. XI. 1970 година — Маџуров Стиљан, кој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници Георгиевски Јован Славко, раководител на општи сектор и Кузмановски Илија Крсто, шеф на сметководството и новоназначениот потписник Грунески Јордан Душан, дипломиран економист, шеф на комерцијалниот сектор, сметано од 26. XI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 159/70 од 2. VII. 1971 година. (1292)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 387, страна 593, книга II е запишано следното: Фирмата на Едногодишното дактилографско училиште — Скопје, согласно со решението бр. 207 од 4. IX. 1969 година, од одржаната седница на 4. IX.

1969 година, се менува и гласи: Стенодактилографско училиште — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 145/69 од 23. VI. 1971 година. (1293)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 371, страна 883, книга III е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Скопскиот саем — Скопје, Андон Дабевски е разрешен од должност, со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 5. III. 1971 година, и му престанува правото за потпишување.

За главен директор на Скопскиот саем — Скопје, а назначен со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 5. III. 1971 година, Георги Г. Георгиевски, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Коста Јанчевски и Јован Стојчевски, сметано од 8. VI. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 68 од 26. VII. 1971 година (1296)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 351, страна 661, книга III е запишано следното: Кон Институтот за медицина на трудот и техничка сигурност при рудници и железарница „Скопје“ — Скопје се присоединува Здравствената станица при Фабриката „Наум Наумовски—Борче“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 36 од 14 VI. 1971 година, на советот на работната заедница на здравствената станица на Фабриката „Наум Наумовски—Борче“, одлуката бр. 29 од 17. V. 1971 година, на советот на Институтот за медицина на трудот и техничка сигурност при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, одлуката бр. 67 од 1. VI. 1971 година, на работничкиот совет на Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски—Борче“ — Скопје и одлуката бр. 055 од 28. VI. 1971 година, на советот на претпријатието Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 526, страна 143, книга III Здравствената станица при Фабриката „Наум Наумовски—Борче“ — Скопје, поради присоединување кон Институтот за медицина на трудот и техничка сигурност при рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 74 од 30. VI. 1971 година. (1298)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 425, страна 745, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Заводот за деца и младинци со физички и психички недостатоци — Демир Капија, Маркоски Војо, со решението бр. 304 од 17. VII. 1967 година е разрешен од должност.

На досегашниот потписник на споменатиот завод Димитров Ѓорѓи, му престанува правото за потпишување како сметководител.

За нови потписници на Заводот за деца и младинци со физички и психички недостатоци — Демир Капија се назначени следните лица: Андов Киро, директор, со решението бр. 282 од 16. VII. 1968 година, на Советот на работната заедница, Кичуков Ѓорѓи, шеф на сметководството на заводот и Димитров Ѓорѓи, благајник на заводот, кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 15. IX. 1969 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 103/69 од 23. VII. 1971 година. (1290)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 84, страна 546, книга I е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на Заводот за унапреду-

вање на лозарството и винарството на СРМ — Скопје, инженер агроном Цвета Наумова е разрешена од должност и на истата ѝ престанува правото за потпишување.

За директор на Заводот за унапредување на лозарството и винарството на СРМ — Скопје е назначен Диме Илија Пемовски, виши научен работник, кој истиот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник, Мара А. Ангелова, шеф на сметководството, сметано од 5. IV. 1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 40 од 13. VII. 1971 година. (1291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 572, страна 359, книга III е запишано следното: Кон Медицинскиот факултет — Скопје, се присоединува Здравствената станица на Универзитетот — Скопје, согласно со одлуката бр. 01-917 од 29. V. 1971 година, на советот на Медицинскиот факултет — Скопје, одлуката бр. 521 од 8. III. 1971 година, на работната заедница на Здравствената станица на универзитетот и решението на универзитетскиот совет за давање согласност на одлуката на Здравствената станица за присоединување од 11 VI. 1971 година.

По присоединувањето кое се смета од 1. VII. 1971 година, Здравствената станица ќе работи со следните податоци: Медицински факултет — Скопје — Самостојна организација на дружен труд, без својство на правно лице — студентска поликлиника — Скопје, ул. „Иво Јола Рибар“ бр. 58.

Предмет на работењето на поликлиниката е обезбедување на здравствена заштита на студентите, наставниот и помошен персонал на универзитетот и вишите школи во Скопје.

Поликлиниката е основана со присоединување на Здравствената станица на Универзитетот — Скопје, кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно со горенаведената одлука.

Директор на поликлиниката е д-р Јован Трпчановски.

Поликлиниката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, досегашните потписници на Здравствената станица на Универзитетот — Скопје, д-р Јован Трпчановски, директор и Ружа Штрбевска, шеф на сметководството.

Обврската пред банката е со два потписа.

Се брише од регистарот на установите на овој суд од рег. бр. 118, страна 694, книга I, Здравствената станица на Универзитетот — Скопје, поради присоединување кон Медицинскиот факултет — Скопје, согласно со горенаведените одлуки.

Од Окружниот стопански суд Скопје, Ус. бр. 83 од 2. VII. 1971 год. (1294)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 673, страна 847, книга III е запишано следното: Фирмата на Фонојатриско-аудиолошкиот центар — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-491/1 од 7. VI. 1971 година, на советот на работната заедница од одржаната седница на 7. VI. 1971 година, се менува и гласи: Центар за слух, говор и глас — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 79 од 26. VII. 1971 година. (1295)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 547, страна 237, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Специјалната болница за лекување на ревматолошки заболувања „Катлановска бања“ — Скопје, Зафировски Стојан, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност,

согласно со решението бр. 227 од 5.V.1971 година, на советот на работната заедница.

Болницата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, досегашниот потписник Диме Роглев.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 66 од 23.VI.1971 година. (1300)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 98, страна 612, книга I е запишано следното: На досегашниот директор на Основното училиште „Жеден“ село Групчин, Општина Тетово. Муниши Мухамед, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Основното училиште „Жеден“ село Групчин, општина Тетово е назначен Еми-ни Нешат Таир, кој, училиштето Ке го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник. Усеини Иџет, секретар, сметано од 2.V.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 59 од 16.VII.1971 година. (1301)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 530, страна 159, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Основното училиште „Перпарими“, село Чеграње, Гостивар, Хамди Камал Зухди, в. д. директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на споменатото училиште е назначен Муслиу Ајет Ружди, кој училиштето Ке го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник, Исмаили Халим Махир, секретар, сметано од 14.V.1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 53 од 16.VII.1971 година. (1486)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 551, страна 253, книга III е запишано следното: На досегашниот потписник на Здравствениот дом — Македонски Брод, Лазевски Драгољуб, шеф на сметководството, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов потписник на Здравствениот дом — Македонски Брод е назначен Јакимовски Воислав, шеф на сметководството, кој истиот Ке го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник д-р Богомир Петрески, директор, сметано од 24.V.1971 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 62 од 22.VII.1971 година. (1487)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 14.VII.1971 година, рег. бр. 1/71 е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Мисоски Крсте, в. д. директор на Заводот за урбанизам, архитектура и комунално-станбено стопанисување — Струга.

Се овластува за потпишување Благоја Маневски, в. д. директор на заводот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 42/71. (1544)

Окружниот стопански суд во Битола, објавува дека во регистарот на установите, на 17.VIII.1971 година, рег. бр. 87/66 и 13/71, книга I е запишано следното: Живинарската фарма во Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединување кон Само-

стојната организација на здружен труд, без својство на правно лице — Погон живинарска фарма село Белимбегово, на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско Поле“ — Скопје — Организација во состав на Здружениот земјоделско-прехранбен комбинат „Македонија“ — Здружено претпријатие за производство, преработка и промет на земјоделско-прехранбени производи — Скопје.

Оваа промена е извршена врз основа на решението Фи. бр. 415 од 30.VI.1971 година, на Окружниот стопански суд — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус. бр. 45/71. (1548)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 411, страна 691, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Околицката станица за заштита на растенијата — Гевгелија, Благој Костадинов Илин е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Околицката станица за заштита на растенијата — Гевгелија е назначен Драги И. Попилиев, дипломиран инженер-агроном, назначен со одлуката бр. 02-107/1 од 29.V.1970 година, на советот на работната заедница од одржаната седница, на 25.V.1970 година, кој истата Ке ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Делиманова Д. Љубица, сметководен-режисер, сметано од 17.VI.1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 75 од 26.VII.1971 година. (1590)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 407, страна 673, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Интернатот при Градинарското училиште — Богданци, согласно со решението бр. 01-874 од 7.IV.1970 година, на Собранието на општината — Гевгелија.

Правата и обврските на Интернатот, по завршената сметка за 1969 година и други, се пренесуваат на Основната заедница на образованието — Гевгелија.

Просториите во кои е сместен Интернатот (дел од магазинот) се отстапуваат на Земјоделскиот комбинат „Изворски“ — Богданци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 161/70 од 8.VII.1971 година. (1592)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 398, страна 637, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на установите-Земјоделското училиште со градинарска насока „Боро Цони“ село Богданци, согласно со решението бр. 01-873 од 7.IV.1970 година, на Собранието на општината — Гевгелија.

Правата и обврските на училиштето по завршената сметка за 1969 година и други, се пренесуваат на Основната заедница за образованието — Гевгелија.

На Основната заедница на образованието се пренесуваат и сите средства на училиштето, освен средствата што служат за практична и производна работа.

Средствата што служат за практична и производна работа (земјиште и орудија за работа) со сите права и обврски што од нив произлегуваат се пренесуваат на Земјоделскиот комбинат „Изворски“ — Богданци.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 160/70 од 8.VII.1971 година. (1591)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 441, страна 809, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Текстилниот училишен

центар — Тетово и тоа: Славко Лазаревски, директор, и Јовановски Нофо, секретар со одлуката број 0201-273 од 8. VI. 1971 година, на советот на работната заедница, од одржаната седница на 7. VI. 1971 година, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Текстилниот училишен центар — Тетово, со одлуката бр. 0201-273 од 8. VI. 1971 година, на советот на работната заедница, од одржаната седница на 7. VI. 1971 година, се назначени следните лица: Јанковски Ѓорѓи — директор и Глигороски Ратко, секретар, кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 18. VI. 1971 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 77 од 24. VIII. 1971 година. (1594)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 26, страна 221, книга I е запишано следното: Кон Заштитната работилница за домашни ракотворби „Прогрес“ — Кичево, се присоединува Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска“ од Кичево, согласно со одлуката бр. 02-344/1 од 29. IV. 1968 година на работничкиот совет на Заштитната работилница „Прогрес“ — Кичево и одлуката бр. 132 од 29. IV. 1968 година на советот на работната заедница на Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска“ — Кичево.

Со присоединувањето — дејноста на Заштитната работилница за домашни ракотворби „Прогрес“ — Кичево, се проширува и со: производство на лесна и полутешка конфекција, јоргани и душеци, вршење услуги за изработка на јоргани и душеци и услуги на лесна и полутешка конфекција; продажба на мало, на сопствен готов производ како и продажба на трговски стоки за дополнување на асортиманот.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1135 од 25. XII. 1969 година. (131)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 41, страна 311, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска“, со седиште во Кичево, бидејќи со одлуката бр. 132 од 29. IV. 1968 година на советот на работната заедница на Фабриката за трикотажна конфекција „Олга Мицеска“ од Кичево и одлуката бр. 02-344/1 од 29. IV. 1968 година на работничкиот совет на Заштитната работилница за ракотворби „Прогрес“ од Кичево се присоединува кон Заштитната работилница за ракотворби „Прогрес“ — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 663/68 од 25. XII. 1969 година. (130)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 480, страна 897, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата во Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 142, на Фабриката за намештај „Наш дом“ — Прокупље, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 30. XII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 17/69 од 20. XI. 1970 година. (1978)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. V. 1970 година, рег. бр. 29/68, книга II е запишано следното: Стовариштето во Охрид, на Селскостопанско-индустрискиот комбинат „Бечеј“ од

Бечеј, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од 7. V. 1970 година, на работничкиот совет. Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 297/70. (1101)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 21. IV. 1970 година, рег. бр. 36/68, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје, уште со вршење промет со градежни материјали, откуп и продажба на земјоделски производи и продажба на мало, на авто-делови.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-265/1 од 31. III. 1970 година на работничкиот совет на Организацијата во состав за производство и обработка на тутун — Охрид, на Здруженото претпријатие „Југо-тутун“ — Скопје и решението бр. 06-306 од 17. IV. 1970 година на Собранието на општината Охрид.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 233/70. (958)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. XI. 1969 година, рег. бр. 48/55, книга III е запишано следното: Фабриката „Билјана“ од Охрид, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, по одобриениот биланс.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 408/69. (91)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 24. IX. 1970 година, рег. бр. 109/55, книга II е запишано следното: Се проширува дејноста на Фабриката за електро-изолации „11 Октомври“ од Прилеп, уште со: увоз на стоки за сопствени потреби и извоз на стоки од сопствено производство.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 2920 од 29. IV. 1970 година на работничкиот совет на Фабриката за електроизолации „11 Октомври“ — Прилеп и уверенијата на пазарната, санитарната и трудовата инспекција, на Собранието на општината — Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 504/70. (1692)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 3. VI. 1970 година, рег. бр. 16/68, книга I е запишано следното: Се укинува присилната управа на Производно-услужното трговско претпријатие „Народен вез“ од Прилеп.

Производно-услужното трговско претпријатие „Народен вез“ од Прилеп се става под редовна ликвидација, со ликвидатор Тодорчески Александар.

Производно-услужното трговско претпријатие „Народен вез“ од Прилеп престана со работа со тоа правата и обврските ги презема Фабриката за чевли „Комуна“ од Призрен.

Овие промени се извршени врз основа на решението бр. 02-2426/1 од 28. IV. 1970 година на Собранието на општината Прилеп и договорот бр. 03-1664/1 од 19. V. 1970 година меѓу Собранието на општината Прилеп и Фабриката за чевли „Комуна“ од Призрен.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 306 и 307/70. (1367)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 23. XII. 1969 година, рег. бр. 33/55, книга II е запишано следното: Земјоделската задруга „Стојо Неделковски“ с. Чаништа, Прилеп, престана со

својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединувањето кон Трговското и селскостопанско-производително претпријатие, на големо и мало, „Центропроект“ од Сарајево.

Оваа промена е извршена врз основа на решението бр. 1628-1630/69 од 18. XII. 1969 година на Окружниот стопански суд — Сарајево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 385/69. (475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. XII. 1969 година, рег. бр. 16/68, книга I е запишано следното: Производно-услужното трговско претпријатие „Народен вез“ од Прилеп се става под присилна управа. За присилен управител е назначен Тодорчески Александар, економист во Службата за општествено книговодство — Прилеп.

Овластени лица за потпишување на претпријатието се: Тодорчески Александар, присилен управител и Ристески Орде, раководител на сметководството.

Производно-услужното трговско претпријатие „Народен вез“ од Прилеп е ставено под присилна управа со решението бр. 02-2930 од 27. XI. 1969 година на Собранието на општината Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 479/69. (472)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 18. V. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Тоде Јамушевски, в.д. директор на Производното трговско претпријатие „Метал“ од Ресен.

За в.д. директор е поставен Сотир Стрезовски, кој е овластен да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 304/70. (1115)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 14. IV. 1970 година, рег. бр. 9/63, книга II е запишано следното: Се менува фирмата на Продавницата во Ресен, на Претпријатието за изработка на облека „Гуро Салај“ од Лесковац и гласи: Продавница во Ресен, на ул. „Јосиф Јосифовски“ бр. 9, на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката на работничкиот совет на Лесковачката волнарска индустрија „Летекс“ од Лесковац од 6. III. 1970 година и решението Фи. бр. 11 од 20. II. 1970 година на Окружниот стопански суд во Ниш.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 222/70. (962)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VI. 1969 година, страна 477, реден број 4 е запишано присоединувањето на Тракторското услужно претпријатие „Илинден“ од село Војславци, Радовишко кон Тракторското услужно претпријатие „Ацо Караманов“ од Радовиш, со целата актива и пасива.

Присоединувањето на Тракторското услужно претпријатие „Илинден“ од село Војславци, Радовишко кон Тракторското услужно претпријатие „Ацо Караманов“ од Радовиш е запишано во регистарот, врз основа на одлуката бр. 197 од 5. VI. 1969 година на советот на работната заедница на „Ацо Караманов“ — Радовиш и одлуката бр. 89 од 10. VI. 1969 година на советот на работната заедница на „Илинден“, село Војславци, Радовишко.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 222/69. (735)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. VI. 1969 година, страна 477, реден број 5 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Тракторското услужно претпријатие „Ацо Караманов“ од Радовиш Станој Миленков. За в.д. директор е именуван Јован Димановски.

За втор потписник на претпријатието е назначен Станоја Миленков.

Промената на в.д. директорот на претпријатието е запишана во регистарот, врз основа на поднесената пријава бр. 199 од 10. VI. 1969 год. на претседателот на советот на работната заедница на истото.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 223/69. (734)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 26. II. 1970 година, рег. бр. 9/61, книга II е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Котевски Кире, директор на Производното трговско претпријатие „Метал“ од Ресен.

За в.д. директор на Производното трговско претпријатие „Метал“ од Ресен е поставен Тоде Јамушевски, кој истиот ќе го потпишува.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 79/70. (586)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 10. XII. 1969 година, рег. бр. 11/55, книга IV е запишано следното: Продавницата во село Перово, на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен, престана со својата работа и се брише од регистарот на стопанските организации, кој го води овој суд, поради присоединувањето кон Земјоделската задруга „Илинден“, с. Стење, Ресен.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката бр. 02-5/3 од 12. XI. 1969 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Преспанско Езеро“ — Ресен и одлуката бр. 322 од 5. XI. 1969 година на задружниот совет на Земјоделската задруга „Илинден“, с. Стење.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 469/69. (476)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. XII. 1969 година, страна 562, реден број 6 е запишана промената на досегашниот в.д. директор на Тракторското услужно претпријатие „Ацо Караманов“ од Радовиш, Јован Димановски. За в.д. директор е именуван Трајан Манасиев.

Новиот в.д. директор Јован Димановски заеднички ќе ја потпишува жиро-сметката на претпријатието со регистрираниот втор потписник Станоја Миленков.

Промената на в.д. директорот на претпријатието е запишана во регистарот врз основа на одлуката бр. 206 од 31. X. 1969 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 361/69. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1295, страна 83, книга VI е запишано следното: Досегашниот предмет на работа на Претпријатието — сервис за обезбедување на имовина и административни технички услуги „Ристо Јандревски“ — Скопје се проширува и со следните дејности: отворање трафики и продажба на: таксени, судски, поштенски марки и други вредности; тутунски преработки (тутун сечен, дробен за жвакање, бурмут и цигари); цигарет-папир; кибрит; прибор за пушење (мундштикли, лули, запалки, кремни, фитили за запалки); меници и други бланкети, лозови на државната и другите

лутрии, филмови за фотоапарати; прибор за пишување (држалки, перца, моливи, гуми, пенкала, острилки, хартија во табаци, пливки, мастило); книжна галантерија (блокови, нотеси, салвети, тоалет папир, конфети и карти за играње); школки прибор (тетратки, хартија за цртање, лепило, боици, креда, пластелин); печатени работи (календари, честитки, разгледници, весници и повремени списанија и разни брошури); разна галантерија (жилети за бричење, чешли, врвки за обувки, игли, конци, цепни ножиња, копчиња, шноли, цепни огледала, четкици и пасти за заби, хигиенски гуми, балони, метри, украси за новогодишни елки, обетки, брошеви, огрлици, прстени од племени метали, ножички, играчки за деца, шампон за миене на коса, сијалици за домаќинство, спојници, разни футроли, пепелници, восок за печатење, парафински свеќи, коноп, рачни батерии и прибор, ситни производи на домашни ракотворби и уметнички занаети, предмети за туристички спомени и очила за сонце.

Посредување во туризмот со организирање на излети и екскурзии во земјата, летувања, кампинг, запознавање со културно-историски знаменитости и слично.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 928 од 26. XI. 1970 год. (2076)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1341, страна 260, книга VI е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Организацијата на здружен труд без својство на правно лице — Погон за превоз на стока во село Сарај, на Шпедитерското услужно претпријатие за превоз на бела земја и останатата стока „Каменички Вис“ — Каменица, бидејќи се издвојува во претпријатие со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието „Каменички Вис“ — Каменица, од одржаната седница на 1. X. 1970 година бр. 1148 од 4. X. 1970 година, под назив: Шпедитерско услужно претпријатие „Аутопревоз“ — село Сарај.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 887 од 24. XI. 1970 година. (2074)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 786, страна 601, книга III и рег. бр. 796, страна 671, книга III е запишано следното: Фирмата на Продавницата во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 2 и на Стовариштето во Скопје, ул. „250“ бр. 12, на „Радулашка“ — Фабрика за метален намештај и жичени производи — Белград во иднина се менува и гласи: „Икарус“ — фабрика пречистача „Фрад“ — Нови Београд — Продавница во Скопје, ул. „Железничка“ бр. 2 и „Икарус“ — фабрика пречистача „Фрад“ — Нови Београд — Стовариште во Скопје, ул. „250“ бр. 12.

Дејноста се менува на продавницата и стовариштето и во иднина е продажба на производите на Фабриката „Фрад“, матичното претпријатие „Икарус“ и Здруженото претпријатие „Уми“ — Београд, авто-делови за моторни возила и автоопрема, вршење набавка и други работи во прометот на стоката за потребите на фабриката пречистача „Фрад“.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 709 од 25. XI. 1970 година. (2072)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1086, страна 519, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. директор на Деловното здружение на градежно-инсталатерските и монтажни работни организации и задруги „Градомонтажа“ — Скопје, Димитров Киро, му престанува правото за потпишување поради разрешување од должност.

За директор на Деловното здружение „Градомонтажа“ — Скопје е именуван Јовчев С. Спасе,

кој Здружението ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 859 од 27. XI. 1970 година. (2067)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 7, страна 19, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Продавницата број 14, во Скопје, на „Славонија“ — индустрија за модна конфекција — Осијек, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 13. XII. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 34/69 од 10. XI. 1970 година. (1982)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1314, страна 172, книга VI е запишано следното: Дејноста на Молеро-фарбарската задруга „Иднина“ — Скопје, ул. „Огњан Прица“ бб, согласно со одлуката на задружниот совет, од одржаната седница на 1. IX. 1970 година, се проширува и со сидаро-фасадерски и паркетарски работи.

Фирмата на Молеро-фарбарската задруга „Иднина“ — Скопје, со горечитираната одлука на задружниот совет се менува и гласи: Градежно-занаетчиска задруга „Иднина“ — Скопје, ул. „Огњан Прица“, бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770 од 30. X. 1970 год. (1937)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1297, страна 87, книга VI е запишано следното: На досегашниот в. д. директор Јанковиќ Богдан му престанува правото за потпишување на Монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт“ — Скопје, поради разрешување од должност.

За в. д. директор на Монтажно-инсталатерската задруга „Топломонт“ — Скопје е назначен Јевремовиќ Божидар, кој ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 860 од 9. XI. 1970 год. (1933)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1173, страна 893, книга V е запишано следното: Досегашниот потписник на Трговското претпријатие за посредување во трговијата, на големо и мало „Југотрговија“ — Скопје. Николовски Вучо Дојчин, в. д. директор, со решението бр. 1 од 9. VII. 1969 год. е назначен за директор и во тоа својство ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 25. XII. 1969 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1176/69 од 9. XI. 1970 година. (1932)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1357, страна 351, книга VI е запишано следното: Дејноста на Организацијата на здружен труд, без својство на правно лице — стовариште во Скопје, ул. „11 октомври“ бр. 125, на Селско-стопанско-индустрискиот комбинат „Бечеј“ — Бечеј, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 8. VII. 1970 година, се проширува и со промет, на големо и мало, со сите видови алкохолни и безалкохолни пијалаци, сите видови житарици, сите видови мелнички преработки, сите видови конзерви и грав во зрно.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 778 од 26. X. 1970 година. (1930)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 169, страна 1607, книга I е запишано следното: Дејноста на Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-4220 од 8. VIII. 1970 година на работничкиот совет од одржаната седница на 8. VIII. 1970 година се проширува и со претходни текушти и контролни испитувања и студии од областа на геомеханиката, асфалт и бетон и нивните соодветни делови, како и останати градежни материјали за потребите на претпријатието и трети лица која ќе ја обавува преку лабораторијата, под фирма: Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје Организација на здружен труд без својство на правно лице — Лабораторија во Скопје, ул. „12 Ударна бригада“ бб.

Предмет на работењето на лабораторијата е претходни текушти и контролни испитувања и студии од областа на геомеханиката, асфалт и бетон и нивните соодветни делови, како и останати градежни материјали за потребите на претпријатието и трети лица.

Претпријатието е основано од работничкиот совет на Градежното претпријатие „Маврово“ — Скопје, со одлуката бр. 02-4220 од 8. VIII. 1970 година, од одржаната седница на 8. VIII. 1970 год. Раководител на лабораторијата е Литвиненко инженер Владимир.

Лабораторијата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 760 од 26. X. 1970 год. (1928)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 815, страна 853, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуканите Продавницата во Скопје, ул. „394“ бр. 117, на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен, согласно со одлуката на присилниот управител бр. 2100 од 8. XI. 1968 година на Конфекциското претпријатие „Пелистер“ — Ресен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1121/68 од 5. X. 1970 година. (1830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 220, страна 615, книга II е запишано следното: Согласно со одлуката бр. 15260 од 24. IX. 1970 година на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Технометал Македонија“ — експорт-импорт — Скопје досегашниот потписник Александар Мицковски, се брише од регистарот како потписник. Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува генералниот директор Никифор Никифоровски.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 797 од 9. X. 1970 година. (1823)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуканите, рег. бр. 324, страна 181, книга III е запишано следното: На досегашниот раководител на Деловната единица во Скопје, на Трговското претпријатие за промет со мешовита стока, на големо и мало „Клепа“ — Градско, Наневски Трајан, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на Деловната единица во Скопје на Трговското претпријатие за промет со мешовита стока, на големо и мало „Клепа“ — Градско е назначен Черних Иван, инженер, кој истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 7. IV. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 309/69 од 9. X. 1970 година. (1822)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за несажани следните загубени документи:

Воена книшка на име Мирче Мисајлевски, с. Брждани, Кичево. (4060)

Воена книшка на име Фазиз М. Мофлидојски, ул. „Скопска“ бр. 67, Кичево. (4061)

Лична карта бр. 3250, издадена од ОВР — Вина на име Ранко Гошев, с. Градец, Вина. (4070)

Воена книшка на име Елез Лиманоски, с. Лабуншта, Струга. (4071)

Лична карта бр. 23736 на име Дамњан Нестороски, с. Куново, Гостивар. (4080)

Возачка дозвола на име Дамњан Нестороски, с. Куново, Гостивар. (4079)

Пасош бр. 081014, издаден од СВР — Битола на име Нече Чанакоски, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 4, Битола. (4082)

Лична карта на име Шерафедин Максуди, с. Здуње, Гостивар. (4096)

Воена книшка издадена од В.П. 5895/10 — Битола на име Селман М. Селмани, с. Неготино, Гостивар. (4097)

Книшка за повластено возење на воен инвалид на име Дело Ташевски, с. Бистрица, Битола. (4099)

Воена книшка на име Мехди Ризе Хасани, с. Боговино, Тетово. (4115)

Воена книшка издадена од Д. Хисар на име Атанас Јолевски, с. Боишта, Битола. (4161)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Техничкото дрвопреработувачко училиште во Прилеп на име Светозар Мицковски, с. Ропотово, Прилеп. (4162)

Уверение за признаета стручна способност за бравар, издадено од Собранието на општината — Прилеп на име Димко Јовановски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 232, Прилеп. (3192)

Свидетелство од VIII отделение на име Слободан Дончевски, с. Мартолици, Титов Велес. (1999)

Уверение бр. 05—24/88 за признаета стручна спрема за обавување на самостална занаетчиска дејност — сидар на име Драгољуб С. Стојменков, с. Гложје, Босилеград. (2000)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Индустриското учил. „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Кирил Јованоски, ул. „Партизанска“ бр. 28, Прилеп. (2001)

Диплома за завршен дрвни смер на име Петре Димески, ул. „М. Цветановски“ бр. 60, Прилеп. (2002)

Свидетелство за III година, издадено од Трговското училиште во Прилеп на име Лепа Антонијева, ул. „Козара“ бр. 3, Прилеп. (2003)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Средното економско училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Спасија Спиркоска, ул. „Браќа Беширски“ бр. 12, Прилеп. (2004)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Вишата Гимназија во Прилеп на име Акица Ранчик, ул. „Мице Козар“ бр. 14, Прилеп. (2005)

Свидетелство за завршено VIII отделение на име Димчо Стојанов, Кр. Паланка. (2006)

Свидетелство од I година издадено од Економското училиште „Злате Маљакоски“ — Гостивар на име Дамјан Филиповски, ул. „Мл. Груевски“ бр. 15, Гостивар. (2007)

Свидетелство за завршен I клас гимназија на име Раим Алиу, с. Форино, Гостивар. (2008)

Свидетелство за завршен I клас индустриско училиште на име Васко Филиповски, нас. Јегуновце, Тетово. (2009)

Свидетелство за завршена II година издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ — на име Кире Кочевски, ул. „Кленовец“ бр. 48, Битола. (2010)

Свидетелство за завршена I година, издадено од УЗУС „Кочо Рацин“ — Битола на име Илинка Нечевска, ул. „Д. Груев“ бр. 46, Битола. (2011)

Свидетелство за I година, издадено од Индустриското училиште „Р. Р. Ричко“ — Прилеп на име Драган Михајловски, ул. „М. Цветановски“ бр. 53, Прилеп. (2012)

- Свидетелство од III клас, издадено од Училиштето „Коле Неделковски“ — Т. Велес на име Атанас Симоновски, с. Отавица, Т. Велес. (2014)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Драган Јованов, ул. „Бл. Јосмов“ бр. 20, Т. Велес. (2015)
- Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово на име Наим Анзам, с. Раковец, Тетово. (2016)
- Свидетелство од IV одделение на име Бислим Асани, с. Церово, Тетово. (2017)
- Свидетелство за завршена I година индустриско училиште на име Марко Марковски, Гостивар.
- Свидетелство од I година, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Милорад Божиноски, с. Вруток, Гостивар. (2019)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Училиштето „Злате Малакоски“ — Гостивар на име Веле Ефтоски, с. Лешница, Гостивар. (2020)
- Свидетелство за завршен III клас гимназија на име Елена Груевска, ул. „Стерко Горѓиев“ бр. 13а, Битола. (2021)
- Свидетелство од IV одделение на име Надежда К. Атанасовска, с. Мегленце, Битола. (2022)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Централното основно училиште „Кирил и Методи“ — Македонска Каменица на име Митко Соколовски, с. Моштица, Делчево. (2023)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Дрвното училиште Прилеп на име Блаже Стојчески, ул. „Д. Илиески“ бр. 44, Прилеп. (2024)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Нада Тунеска, ул. „М. Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (2025)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Цена Тунеска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 257, Прилеп. (2026)
- Ученичка книшка на име Трајче Макалоски, с. М. Којнари, Прилеп. (2027)
- Ученичка книшка од VI одделение, издадена од Основното училиште „Стив Наумов“ с. Бешиште на име Доста Пожарковска, с. Бешиште, Прилеп. (2028)
- Свидетелство бр. 06-265 за завршен I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Борис Алексовски, Кр. Паланка. (2029)
- Свидетелство бр. 06-283/2 за завршен II клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Борис Алексовски, Кр. Паланка. (2030)
- Свидетелство бр. 06-265, за завршен I клас, издадено од Гимназијата „М. Пијаде“ — Кр. Паланка на име Рајна Стоевска, Кр. Паланка. (2031)
- Свидетелство за завршен I клас, издадено од Текстилното училиште на име Љупчо Чаушевски, ул. „Енгелсова“ бр. 3, Т. Велес. (2032)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Доца Милованоска, с. Одри, Тетово. (2033)
- Работна книшка на име Благоја Симоновски, с. Сиричино, Тетово. (2034)
- Свидетелство за завршено столарски занает, издадено од УЗУС — Тетово на име Кани Ф. Изети, ул. „Пробиштип“ бр. 9, Тетово. (2035)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Чеде Филиповски“ — с. Врапчиште на име Рамадан З. Ибраими, с. Врапчиште, Гостивар. (2038)
- Свидетелства за I и II година издадени од Гимназијата „Методи Митевски—Брицо“ — Делчево на име Перо Богатинов Трајанов, с. Бигла, Делчево. (2039)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Павлина Трајкова, Делчево. (2040)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од ЕМУЦ „Гуро Салај“ — Битола на име Душко Гувоски, ул. „Јане Сандански“ бр. 40, Охрид. (2041)
- Свидетелство бр. 88 од I одделение на име Назив Ајвази с. Порој, Тетово. (2042)
- Свидетелство бр. 116 од II одделение на име Назив Ајвази, с. Порој, Тетово. (2043)
- Свидетелство од I клас на име Бајрам Мурати, с. Дол. Строгомиште, Кичево. (2044)
- Воена книшка издадена од Ниш на име Димо Јованоски, ул. „К. Јосифовски“ бр. 232, Прилеп.
- Ивалидска здравствена легитимација бр. 146921, издадена од Собранието на општината — Гостивар на име Нафије Незири, с. Оркуше, Гостивар. (2045)
- Свидетелство од V клас гимназија на име Хасан Абазии, с. Зајас, Кичево. (2046)
- Свидетелство од I клас гимназија на име Медин Бајрами, с. Д. Строгомиште, Кичево. (2047)
- Свидетелство за I година, издадено од Средно економско училиште „К. Ј. Питу“ — Прилеп на име Вера Гетманова, ул. „Моша Пијаде“ бр. 116, Прилеп. (2048)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното учил. „Кирил Г. Јане“ — Прилеп на име Душан Томески, ул. „М. Пијаде“ бр. 172, Прилеп. (2049)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија на име Злата Ивановска, ул. „29 ноември“ бр. 112, Ресен. (2050)
- Свидетелство издадено од Основното училиште „Браќа Миладинови“ — Прилеп на име Миланка Павловска, ул. „Пиринска“ бр. 17, Прилеп. (2051)
- Свидетелство за незавршен IV клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Т. Велес на име Славица Попова, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 10, Т. Велес. (2052)
- Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Савета Појразова, ул. „Београдска“ бр. 96, Т. Велес. (2053)
- Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Доне Арсовски, ул. „Пајак Планина“ бр. 34, Т. Велес. (2054)
- Свидетелство за II клас, издадено од Гимназијата „К. Рацин“ — Т. Велес на име Дестан Мандер, ул. „Киро Рогужарев“ бр. 13, Т. Велес. (2055)
- Уверение за завршено општи дел во универзитетот на име Панче Арсов, ул. „Д. Влахов“ бр. 162, Т. Велес. (2056)
- Свидетелство од I клас издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Т. Велес на име Виолета Домазетова, ул. „Д. Влахов“ бр. 133, Т. Велес. (2057)
- Свидетелство за завршен I клас гимназија на име Лена Тодорова, ул. „Димко Најдов“ бр. 62, Т. Велес. (2058)
- Свидетелства за II и III година, издадени од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Милица Ивановска, ул. „11 октомври“ бр. 6, Пробиштип. (2059)
- Свидетелство за I клас на име Загорка Дамјанова, ул. „Димко Најдов“ бр. 11, Т. Велес. (2060)
- Работна книшка издадена од Кавадарци на име Перса Витанова, с. Бегниште, Кавадарци. (2061)
- Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Ацо Русков“ — Берово на име Дана Ј. Грковска, Берово. (2062)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Виолета Темелкова, Делчево. (2063)
- Свидетелство за I клас гимназија на име Вене Ангелов, Делчево. (2064)
- Свидетелство за завршена I година издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Славица Тодоровска, Скопје. (2065)
- Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Гостивар на име Луке Поповски, Гостивар. (2066)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Борис Трпчев, Скопје. (2067)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Браќа Миладиновци“ — Скопје на име Саве Митев, Скопје. (2068)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Александар Боцевски, Скопје. (2069)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Љуба Ангеловска, Скопје. (2070)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Осмолетката „Климент Охридски“ — с. Драчево на име Верка Стефковска, с. Драчево, Скопје. (2071)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Трајанка Здравеска, Скопје. (2072)
- Диплома за завршен матурски испит — отсек високо грабда, издадена од Градежно техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје на име Ангел Адамов, Скопје. (2073)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Меко Мемедов, Скопје. (2074)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драги Анастасовски, Скопје. (2075)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Алија Шахик, Скопје. (2076)

Воена книшка издадена од В.П. 90002/2 — Сплит на име Таип Скендеровиќ, Скопје. (2077)

Ученичка книшка за завршено I одделение, издадена од Осмолетката „Цветан Димов“ — Скопје на име Емина Скендеровиќ, Скопје. (2078)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Чедо Вељанов, Скопје. (2079)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Атанас Блажевски, Скопје. (2080)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рамиз Хусеинов, Скопје. (2081)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Металското училиште „Ацо Буѓони“ — Куманово на име Андрија Насковски, Скопје. (2082)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стојна Димова, Скопје. (2083)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Санда Стојановска, Скопје. (2084)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Владимир Тодоровски, Скопје. (2085)

Свидетелства за завршено I и II година, издадени од Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Панче Стефановски, Скопје. (2086)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Братство“ — с. Челопек на име Трпко Ристовски, Скопје. (2087)

Диплома за завршен испит, издадена од Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Трпко Веселковски, Скопје. (2088)

Свидетелство за завршен IV клас, издадено од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Соња Велкова, Скопје. (2089)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Апостол Велковски, Скопје. (2090)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште во с. Петровец на име Борис Петрушевски, Скопје. (2091)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Осмолетката с. Горно Лисиче на име Саит Шабанов, Скопје. (2092)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Зоран Мојсов, Скопје. (2093)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Лазо Јачев, Скопје. (2094)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Милан Лозналиев, Скопје. (2095)

Свидетелства за завршен I и II клас, издадени од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Виолета Угриновска, Скопје. (2096)

Свидетелства за завршени I и II клас, издадени од Гимназијата „Георги Димитров“ — Скопје на име Ванчо Галев, Скопје. (2097)

Индекс бр. 662, издаден од Медицински факултет — Скопје на име Менка Шајноска, Скопје. (2098)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Незир Халилов, Скопје. (2099)

Свидетелство за завршено I година, издадено од АСУЦ Скопје на име Месут Сулејмани, Скопје. (2100)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Камил Алиовски, Скопје. (2101)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Димитар Бајловски, Скопје. (2102)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емур Реба, Скопје. (2103)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Слободан, Станислава и Марина Јовановиќ, Скопје. (2104)

Свидетелство бр. 224/I, дел. бр. 03—421 за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Ј. Х. Песталоци“ — Скопје на име Љиљана Деденко, Скопје. (2105)

Работна книшка издадена од Скопје на име Делчо Андонов, Скопје. (2106)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Панда Димитровска, Скопје. (2107)

Оружен лист бр. 3783, издаден од ОВР — Скопје на име Краљо Нацевски, Скопје. (2108)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од ЕМУЦ — Скопје на име Борис Велковски, Скопје. (2109)

Воена книшка издадена од Чаплина на име Рамадан Садрија, Скопје. (2110)

Здравствени легитимации издадени од ЗСО — Скопје на име Милка и Златко Антовски, Скопје. (2111)

Индекс бр. 12422, издаден од Педагошката академија — Скопје на име Цветан Симеонов, Скопје. (2112)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рабије Керим, Скопје. (2113)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Љиљана Стојановска, Скопје. (2114)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Михаил Димитровски, Скопје. (2115)

Свидетелства за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Амит Амита, Скопје. (2116)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Вера Анчевска, Скопје. (2117)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Тоде Јордановски, Скопје. (2118)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Боро Ивановски, Скопје. (2119)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Јосип Броз Тито“ — Скопје на име Тодор Николовски, Скопје. (2120)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ — Г. Петров на име Љубиша Војдановски, Скопје. (2121)

Свидетелство за завршено Трговско училиште со практична обука — Скопје на име Александар Голубов, Скопје. (2122)

Работна книшка издадена од Скопје на име Александар Голубов, Скопје. (2123)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Гимназијата „Цветан Димов“ — Скопје на име Оливера Гуровска, Скопје. (2124)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Јован Р. Кулаков, Скопје. (2126)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Исмаил Мехмети, Скопје. (2127)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ — Скопје на име Мустафа Мехметали, Скопје. (2128)

Ученичка книшка за завршено VI одделение, издадена од Осмолетката „Хр. Тодоровски“ — Карпош — Скопје на име Виолета Радевска, Скопје. (2129)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Марија Капан, Скопје. (2130)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Бранко Бошков, Скопје. (2131)

Индекс бр. 16484, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Слободан Гуровљевиќ, Скопје. (2132)

Индекс бр. 17027, издаден од Филозофскиот факултет — Скопје на име Миле Златковиќ, Скопје. (2133)

Ученичка книшка за завршено V одделение, издадена од Осмолетката „Владо Тасевски“ — Скопје на име Виолета Несторовска, Скопје. (2134)

Индекс бр. 16133, издаде од Филозофскиот факултет — Скопје на име Славјанка Бегиновска, Скопје. (2135)

Работна книшка издадена од Скопје на име Фејзула Абдуловски, Скопје. (2136)

Воена книшка на име Акив Вејсел Зенделовски, Скопје. (2137)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рафета Садикова, Скопје. (2138)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анифе Асанова, Скопје. (2139)

Свидетелство за завршна I година, издадено од Центарот за образование при рудници и железарница „Скопје“ — Скопје на име Ацо Цветановски, Скопје. (2140)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Перјан Демирова, Скопје. (2141)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Кирил и Методи“ — нас. Сингелик на име Рамадан Усеинов, Скопје. (2142)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Рада Иванова, Скопје. (2143)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје, на име Горѓи Гогев, Скопје. (2144)

Свидетелство бр. 2865/57, за квалификуван копач на руда и свидетелство-диплома бр. 03-1233/60 год. за положен испит за квалификуван палител на мини двете свидетелства-дипломи се издадени од Општината Г. Петров на име Петко В. Петковски, Г. Петров. (2145)

Свидетелство за II година, издадено од Педагошката гимназија „Никола Карев“ — Скопје на име Тоде Младеновски, Скопје. (2146)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Стамена Ангелова, Скопје. (2147)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Драган Поповски, Скопје. (2148)

Свидетелство за I година, издадено од Школата за физичка култура „Методи Митевски-Брицо“ — Скопје на име Андруш Таушански, Скопје. (2149)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Гуро Салај“ — Г. Петров на име Фадил Рамановски, Скопје. (2150)

Ученичка книшка за I година, издадено од училиштето „Коле Неделковски“ — Скопје на име Маја Симоновска, Скопје. (2151)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Маре Терзиева, Скопје. (2152)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Добре Јовановски“ — Прилеп на име Јован Борисовски, ул. „Мукос“ бр. 73, Прилеп. (2153)

Конкурсната комисија за реизбор на директор на ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЗА ПЛАСТИЧНИ И ГА-ЛАНТЕРИСКИ ПРОИЗВОДИ „КОЛЕКТИВ“ СКОПЈЕ, врз основа на член 156, точка 34 и чл. 174 од Статутот на Претпријатието, а во согласност со чл. 75 од Основниот закон за избор на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации,

распишува

КОНКУРС

за реизбор на ДИРЕКТОР на Претпријатието

Кандидатот покрај општите законски услови за стапување во работен однос и немање пречка по чл. 55 од ОЗЗП, треба да ги исполнува и следниве услови:

— да има виша стручна подготовка — виша стопанска школа и 5 години работно искуство како директор;

— познавање на некој западноевропски јазик;

— во последните 5 години да не работел во претпријатија кои работеле со загуби и принудни поравнувања, или биле ставени под присилна управа или под стечај.

Кандидатот е должен со пријавата да приложи и докази за исполнување на горенаведените услови, како и стручна работа од делокругот на работното место.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Некомплетираните пријави комисијата нема да ги земе предвид при разгледувањето. (2306)

КОНКУРСИ

Деловниот одбор при Индустриското претпријатие „Изолмонт“ од Градско, на својата редовна седница одржана на 15. XII. 1971 година

распишува

КОНКУРС

за пополнување на едно слободно работно место и тоа:

Раководител на новоотвореното стовариште со седиште во Скопје.

Пријавените кандидати покрај општите да ги исполнуваат и следните услови:

а) ма најмалку 5 години искуство од 5. години во структурата трговија, да ја регулирал воената обврска.

Личен доход според правилникот за распределба на личните доходи.

Кандидатите се должни да достават оригинални документи за завршено образование и документ за работното искуство во структурата.

Рок за поднесување на пријави е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“.

Пријавите добиени пред и по рокот на овој конкурс нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (2307)

СОДРЖИНА

	Страна
313. Одлука за максимирање на цените на сите услуги од надлежност на Републиката — — — — —	753
314. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 32/71 од 7 октомври 1971 година —	753
315. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 53/70 од 25 ноември 1971 година —	753
316. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 17/71 од 21 октомври 1971 година —	754
317. Програма за имунизација на населението против заразните болести во 1972 година —	---

Заседници за здравствено осигурување

Одлука за привремено определување правата и обврските на осигурените и неосигурените лица за здравствено осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита — — — — — 756

Одлука за привремено определување на правата и обврските на осигурените лица 757